

Универзитетот на Југоисточна Европа објавува:

О Г Л А С

За избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звања и избор/реизбор на наставници во звање Асистент-Докторант

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Компјутерските Науки;

Избор/реизбор на две наставници во звање Асистент Докторант од областа на Компјутерските Науки;

II. Освен општите услови предвидени во Законот за високо образование на Р. Македонија, Статутот и Правилникот за избор и реизбор во наставно научно звање, соработник и наставно стручно звање на ЈИЕУ, кандидатите треба да ги исполнуват и следните услови:

- За сите овие работни места пожелно е познавање на албански, македонски и англиски јазик, но познавањето на најмалку два од горенаведените јазици на академско ниво (за предавање) е неопходно.
- Формулар за апликација на ЈИЕУ.
- Пропратно писмо во кое се наведува искуството на кандидатот, досие за истражување и аспирации за кариерата кои соодветствуваат со факултетот
- Целосна академска биографија (CV).
- Две препораки меѓу кои една од меѓународен специјалист запознаен со работата на кандидатот.
- Доказ за извонредност во наставата вклучувајќи но не ограничувајќи се на: 1) извештаи од опсервацијата на наставата 2) евалуацијата од студентите за предметите; 3) меѓуколегијална критика за наставата;
- Доказ за извонредност во истражувањето вклучително на 1) целосни копии од неодамнешните, главни изданија во регионални и меѓународни журнари; 2) фотокопии од поглавја во книги, академски рецензии, 3) копии од монографии, учебници, 4) преводи од европски јазици на локални јазици
- Доказ за службата вклучително и на список на членства во комитети итн.

- Доказ за користени стипендии/пракси за методологија и педагогија вклучително и на сертификати за успешно завршување на курсевите, програмите или обуките за професори или научни изданија во оваа област
- Доказ за релевантно владеење на англискиот јазик докажано со резултат од TOEFL (40 или повеќе бодови) или IELTS (5 или повеќе бодови)

III. Почетокот, завршетокот и распоредот на работното време и паричниот износ (во нето износ: 27,675 - 39,975 денари) за наставник се променливи и се определуваат во согласност со актите на Универзитетот според распоредот на наставата и наставната ангажираност на наставникот во семестарот и наставното-научно звање во кое е извршен изборот.

IV. За да се пријават на овој оглас, кандидатите треба да доставуваат (само преку е-маил) : Пријавно писмо, С.В., и формуларот за апликација (се земе во веб – сајтот на универзитетот).

Диплома (докторатура), листа на нивната професионална и научна дејност и по една копија на првата рецензија (ако имаат), сите овие документи треба да се наведат во формуларот за доказ за поднесување на документацијата, која може да се земе во веб – сајтот на универзитетот, додека ќе бидат доставени по селекцијата на кандидатите кои ги исполнуват условите.

Наведените документи можат да бидат оригинални или заверени на нотар.

V. Рок за пријавување

Рокот за доставување на апликациите е **8** дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Конкурсот е објавен од 26.10.2015 – 03.11.2015

Апликациите само преку е-маил: jobs@seeu.edu.mk (Валидна апликација ќе се смета само поплнета апликација која се наоѓа во веб страницата на Универзитетот, во делот Огласи. Било кои други форми на апликации нема да се разгледуваат)

VI. Адреса

Универзитет на Југоисточна Европа

Канцеларија за Човечки Ресурси

Бул. "Илинденска" бр. 335

1200 Тетово, Македонија

Контакт телефон: 044 356 087